

22 мај 2017


18:14

УТРИНСКИ  
ВЕСНИК

## АКТУЕЛНО



Трамп: Пред нас е ретка можност за мир меѓу Израел и Палестинците



„Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови предмети на СЈО



Локални избори во Хрватска: Бандиќ со мала предност за Загреб

АРХИВА

КОНТАКТ

РЕДАКЦИЈА

МАРКЕТИНГ

ПРЕТПЛАТА

период од-до

2006

- 2017



Почетна

| ВЕСТИ

| КУЛТУРА

| СПОРТ

| МАГАЗИН

ALK 5,858.72 1.06 % ALKB 18.1

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

Tweet

Follow @UtrinskiVesnik

Ми се допаѓа 0

12.07.2016, 16:56

## РЕШАТ АМЕТИ ПОДАРИ 20 ДЕЛА ВО КИНА



Катерина Богоева

Делегација од Друштвото за македонско-кинеско пријателство и соработка (ДМКПС) ја посети Народна република Кина и во периодот од 7 до 15 јуни престојуваше во Пекинг, Чанџоу и Шангај. Иницирана од кинеското Друштво за пријателство и соработка со странски земји, по покана упатена преку кинеската амбасада во земјава, посетата ја реализираа: претседателот на Друштвото, историчарот на уметност, Љупчо Маленков, Климе Коробар од Асоцијацијата за култура - ИКОН, Владимир Мартиновски, писател и професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Владимир Динкоски од Македонската академија на науките и уметностите, Решат Амети, сликар и професор на Државниот универзитет во Тетово и пејачката Сузана Спасовска.

Делегацијата меѓу другото го посети Националниот уметнички музеј на Кина во Пекинг, биеналната изложба на кинеската современа уметност и изложбата „Раскажување преку слики“, а во реномираната галерија „Сонгзхуанг“ во Пекинг, која се смета за еден од неговите клучни уметнички центри, беше отворена самостојната хуманитарна изложба на академскиот сликар Решат Амети, што се смета за централен културен настан на оваа посета. Изложбата на Амети била придружена со изложба на 30-ина кинески уметници во истата галерија. На отворањето, како што посочуваат од делегацијата од Друштвото за македонско-кинеско пријателство и соработка, говореле и директорот на галеријата „Сонгзхуанг“, како и македонскиот амбасадор во Кина, Илија Исајловски, а на сликарството на Решат Амети се осврнал Љупчо Маленков.

„Присутните беа воодушевени од хуманиот гест на ликовниот уметник кој

Електронско издание



ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

- ДВЕ ДОКТОРКИ ВО ТРКА ЗА ПРВ ЧОВЕК НА ЛЕКАРСКА КОМОРА
- РАСТАТ АПЕТИТЕТЕ ЗА ВИЦЕПРЕМИЕРСКОТО МЕСТО ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА
- ДА ИМА ПОСЕБЕН ФОНД ЗА ЛЕКОВИ ЗА МАЛИГНИ БОЛЕСТИ
- ПРЕГОВОРТЕ ЗА ВЛАДАТА ТЕЧАТ, НО ПОБАВНО ОТКОЛКУ ШТО СЕ ОЧЕКУВАШЕ
- УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СЛАВИ 68 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21° СКОПЈЕ

ВРЕМЕ

Претежно  
облачно

ПОН	ВТО	СРЕ	ЧЕТ	ПЕТ
22	23	20	20	20
САБ	НЕД	ПОН	ВТО	СРЕ
20	22	22	25	26

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ

НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот градоначалник Марјан Ристески и экс министерот Диме Спасов „Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови предмети на СЈО

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома


подари 20 дела во техниката акрилик на платно, со цел средствата од продажбата да се наменат за деца без родители. Покрај делата на Решат Амети, беа поставени и 80 дела од реномирани современи сликари, кои беа присутни и кои активно учествуваа во настанот. Имено, беше одржана интерактивна работилница за сликарство со туш на оризова хартија, а осум кинески уметници на лице место создадоа ликовни дела за мејл арт колекција на Асоцијацијата за култура - ИКОН од Македонија. Отворањето на изложбата беше збогатено и со музика, пејачката Сузана Спасовска изведе неколку македонски и кинески традиционални песни, а беше презентирани и кавалска езгија од страна на Владимир Мартиновски“, велат од Друштвото.

„Престојот и реализацијата на мојата самостојна изложба која имаше хуманитарен карактер за мене претставуваат незаборавно искуство. Таа беше прекрасна прифатена и во моја чест беа поставени и дела од кинески сликари, кои беа присутни и кои активно учествуваа во заедничкиот ликовен перформанс со туш на оризова хартија, а јас реализирав едно дело во техника масло на платно. Мој доминантен впечаток од посетата на Кина се пријатните средби со колегите уметници, но не само со нив, туку и со другите Кинези со кои се среќававме во низа прилики. При посетата на музеи и галерии, историски објекти, на заеднички вечери, секогаш доминираше чувството на почит, без современите духовни отрови на денешниот материјализам. Добивав чувство на враќање кон корените на древната добрина и светлина. Иако навидум не се наметливи, сепак се чувствуваше силната духовна енергија на Кинезите, како и нивната уметност. Тоа чувство ме носеше низ целиот престој во Кина која со својата пребогата историја ја задолжила човечката цивилизација“, укажа меѓу другото Амети.

Членовите на македонската делегација реализирале официјална средба со своите колеги од Друштвото за пријателство и соработка со странски земји на Народна Република Кина, при што на заменикот директор за канцеларијата за Европа, Лв Хонгџеи, му биле презентирани активностите на членовите на делегацијата, како и дејностите на Друштвото како во изминатите 20 години, така и во актуелниот миг. Од страна на кинеските колеги од Одделот за Европа и Централна Азија им биле предочени и клучните активности на кинеското друштво, а било разговарано и за можностите за интензивирање на соработката, преку иницирање и реализација на заеднички проекти во сферата на културата, науката, образованието, туризмот и стопанството.

Во рамките на посетата на Музејот на уметноста во Чангџоу, македонската делегација остварила средба со раководниот кадар на музејот и со неколку врвни уметници и калиграфи кои ги демонстрирале своите вештини. И во таа прилика, Решат Амети насликал едно дело кое го подарил на Музејот, а бил посетен и Креативниот парк (и галеријата) на Чангџоу, кој се наоѓа во комплексот на кампусот на Универзитетот за технологија и дизајн. „Беше остварен и состанок со ректорот на Универзитетот, на кој присуствуваа и декани и професори, кои искажаа голем интерес за развој на македонско-кинеската соработка во сферата на високото образование, науката и културата“, велат членовите од делегацијата кои накусо ги претставиле и институциите во кои работат. Од состаноците произлегле и неколку конкретни иницијативи: посета на делегација од Чангџоу во Македонија во 2017 година, повратна изложба на македонски уметници во овој град, а било разговарано и за иницирање на постапка за збратимување на градовите Чангџоу и Скопје.

Статијата е прочитана 940 пати.

 [Препорачај](#) Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.

 [Сподели](#)

[Испрати коментар](#)

## ОСТАНАТИ ВЕСТИ

**Концерт на трио „Ад либитум“ во Прилеп**

**Изложба и филм на „Скопско лето“**

**Марта Маркоска на поетски фестивал во Романија**

**„Адам и Ева“ прогласена за најдобра на 14. „Актерот на Европа“**

**Летно ликовно матине „Монмартр – Битола 2016“**

**Стивен Содерберг ќе снима филм за „Панамските документи“**



- Има ли опозиција во Србија?
- СЈО: Груевски осомничен за перење пари и мesteње тендер за патишта
- Прославени титулите во Минхен и Мадрид